



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 04 јануари 2016

ПОГОЛЕМИ БУЏЕТИ ЗА НОВИ МЕТОДИ И ПОВЕЌЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ

Почитувани, Фондот за здравствено осигурување на Македонија 2016 година ќе ја започне со историски најголемиот буџет на институцијата во висина од 25 милијарди и 575 милиони денари. Овој буџет е за 1,4 милијарди денари повисок од минатата година, т.е. повисок е за 5,85%. Буџетот од околу 25,6 милијарди денари е двојно повисок во споредба со 2000та година е формиран фондот и кога изнесувал 12,5 милијарди денари.



За правилна и транспарентна распределба на буџетот изминатите два месеци имавме преговори со чинителите на здравствениот систем и методолошки го распределивме помеѓу ЈЗУ и ПЗУ. Изминатата година воведовме нова пракса, а тоа е дел од преговорите и договарањето на буџетите за 2016 година да биде дел во самите здравствени установи како и во ФЗО.

Фондот за прераспределбата на буџетот користеше повеќе параметри а тоа се:

1. анализите за реализација на буџетите во претходната 2015 година;
2. податоците од преговорите со здравствените установи;
3. планот за видот и обемот на

здравствени услуги и новите методи и нови здравствени услуги за 2016 година кои ЈЗУ сами ги предлагаат;

4. Одржливоста на јавните здравствени установи.

Генералната прераспределба на средствата за 2016 година изгледа вака:

	средства во 2016 година во 000 денари
Расходи	
Јавни здравствени установи	13,746,599
Приватни здравствени установи (од кои):	7,813,500
Матични лекари	2,785,000
Аптеки	2,480,000
Специјалисти и лаборатории	610,000



Дијализа	1,000,000
Инвитро	95,000
Кардиохирургија	705,000
Очна хирургија	65,500
Бањи	73,000
Лекување во странство	300,000
Ортопедски помагала	550,000
Рефундации	50,000
МАНУ	17,000
Надоместоци за породилно и боледувања	2.575.000
Административни расходи на ФЗОМ	573,078
ВКУПНО	25,575,177

Процентуално поделбата на буџетот за 2016 година е следна: ЈЗУ ќе добијат 54% од буџетот на ФЗО, ПЗУ ќе добие 31 %, надоместоци за породилно и болест 10%, ортопедски помагала 2%, 1% лекување во странство, 2% за функционирање на Фондот(Плати, Возила, Капитални инвестиции и софтвер).

Во 2016 година во прераспределбата на средствата зголемуваме 860 милиони денари на Јавните здравствени установи со што му даваме сериозен поттик и поддршка на јавното здравство. Овие зголемени средства од 6,7% ги определивме за неколку сегменти и тоа за:

- Нови здравствени услуги со воведување на нови методи за лекување ;
- Зголемување на вид и обем на постоечки здравствени услуги.
- Финансиска одржливост на здравствените установи и потреба од финансирање за нивно функционирање.
- Новите вработувања на специјализиран кадар(трансформации и превземања од ПЗУ).
- Зголемување на Плати за определени категории на здравствени работници.

Поделбата на средствата во ЈЗУ согласно здравствената заштита изгледа вака:

Реден број	ВИД НА ЈЗУ	ДН за 2015 г	ДН за 2016 г	Разлика ДН 2016 и ДН 2015	Процент на зголемување %
1	ВКУПНО ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ	4.559.342.000	4.820.242.000	260.900.000	5,72



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

2	ВКУПНО КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ, ГОБ 8 ми Септември И ОПШТИ БОЛНИЦИ	4.263.100.000	4.631.500.000	368.400.000	8,64
3	ВКУПНО СПЕЦИЈАЛНИ БОЛНИЦИ	1.144.200.000	1.202.400.000	58.200.000	5,09
4	ВКУПНО ЗДРАВСТВЕНИ ДОМОВИ И СТАНИЦИ	2.036.398.000	2.129.598.000	93.200.000	4,58
5	ВКУПНО ИНСТИТУТИ И МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТИ	690.800.000	731.400.000	40.600.000	5,88
6	ВКУПНО ЦЕНТРИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ	192.900.000	211.100.000	18.200.000	9,43
7	ЈЗУ ПЕТ ЦЕНТАР		20.500.000	20.500.000	
8	ВКУПНО ЈЗУ	12.886.740.000	13.746.740.000	860.000.000	6,67

Оваа година за прв пат одвојуваме средства за нова здравствена установа која е од огромно значење за македонскиот здравствен систем. Оваа година се очекува почеток на работата на пет центарот, а ние како фонд определевме почетен буџет за првично функционирање на пет центарот.

Зголемувањето на буџетите на ЈЗУ е стимулирачки и мотивирачки со цел да се пружаат поголем обем на здравствени услуги а воедно и да обезбедат повалитетни здравствени услуги. Зголемувањето на средствата е условено со зголемување на бројот на хируршки интервенции кај клиничките и општите болници, со цел да се намали препраќање на пациенти во Скопските Клиники. Клиниките се условени со пружање на нови здравствени услуги и нови методи на работа а воедно и зголемување на видот и обемот на постојните здравствени услуги. Би сакале да ги истакнеме дел од зголемувањата во ЈЗУ а тие се следните:

ЈЗУ за Кардиологија има зголемување од 19,4 милиони денари и вкупен буџет од 342,4 милиони денари;

ЈЗУ за Неврохирургија има зголемување од 9,9 милиони денари и вкупен буџет од 122,9 милиони денари;


ЈЗУ за торакална и васкуларна хирургија има зголемување од 6,9 милиони денари со вкупен буџет 112,4 милиони денари;

ЈЗУ ТОАРУЦ има зголемување од 49,4 милиони денари со вкупен буџет од 443,9 милиони денари;

ЈЗУ Хематологија има зголемување од 19,9 милиони со вкупен буџет од 247,4 милиони денари;

ЈЗУ за Онкологија има зголемување од 24,4 милиони денари со вкупен буџет од 576,4 милиони денари.





ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
Централа.: 02 3289 000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Сите клинички Болници(Штип,Битола и Тетово) добиваат зголемување од 69,7 милиони денари со вкупен буџет од 1 милијарда и 401 милиони денари;

Од Болниците ги одвојуваме ЈЗУ 8-ми септември со зголемување од 68,9 милиони денари и вкупен буџет од 829,9 милиони денари;

ЈЗУ ОБ Куманово со зголемување од 48,4 милиони денари и вкупен буџет од 371,4 милиони денари.

Буџетот до 1,4 милијарди денари (540 милиони денари) се прераспределува за повеќе лекови на рецепт и поголема достапност на лекови по аптеките, Зголемен број на дијализни третмани, Поголем број на ин-витро случаи како и покривање на партиципацијата за ин-витро за пациентите (од 13.11 комплетно бесплатно) како и обезбедени средства за матичните лекари и стоматолози за зголемената вредност на катипацијата.